

Конкурс 2015-2016

Извадок од листата на Ментори при Школата за докторски студии потврдени од Одборот за акредитација и евалуација на високото образование на Р.Македонија на трет циклус - докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје-Факултет за земјоделски науки и храна во учебната 2015/2016 година (ментори кои имаат слободни места)

	име и презиме	наставно-научно звање	единица организатор на студиската програма	ментор на студиска програма	број на слободни места за нови докторанди
НАУЧНО ПОДРАЧЈЕ НА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ					
117	Златко Арсов	проф.д-р	Факултет за земјоделски науки и храна	растителна биотехнологија	3
118	Соња Ивановска	проф.д-р		растителна биотехнологија	3
119	Љупчо Јанкуловски	проф.д-р		растителна биотехнологија	3
120	Марјан Кипријановски	проф.д-р		растителна биотехнологија	3
121	Звонимир Божиновиќ	проф.д-р		растителна биотехнологија	1
122	Зоран Димов	проф.д-р		растителна биотехнологија	2
123	Тошо Арсов	проф.д-р		растителна биотехнологија	3
124	Ордан Чукалиев	проф.д-р		менаџмент на природни ресурси и заштита на животна средина во земјоделството	3
125	Марија Шутковска Вукелиќ	проф.д-р		менаџмент на природни ресурси и заштита на животна средина во земјоделството	3

126	Татјана Миткова	проф.д-р
127	Олга Најденовска	проф.д-р
128	Вјекослав Танасковиќ	проф.д-р
129	Биљана Петановска Илиевска	проф.д-р
130	Љубица Каракашова	проф.д-р
131	Методија Трајчев	проф.д-р
132	Златко Пејковски	проф.д-р
133	Соња Србиновска	проф.д-р
134	Хрисула Кипријановска	проф.д-р
135	Зоран Поповски	проф.д-р
136	Зоран Димов	проф.д-р
137	Сретен Андонов	проф.д-р
138	Златко Пејковски	проф.д-р
139	Методија Трајчев	проф.д-р
140	Зоран Поповски	проф.д-р
141	Владо Вуковиќ	проф.д-р

менаџмент на природни ресурси и заштита на животна средина во земјоделството	3
менаџмент на природни ресурси и заштита на животна средина во земјоделството	3
менаџмент на природни ресурси и заштита на животна средина во земјоделството	3
квалитет и безбедност на земјоделски производи	3
квалитет и безбедност на земјоделски производи	3
квалитет и безбедност на земјоделски производи	3
квалитет и безбедност на земјоделски производи	2
квалитет и безбедност на земјоделски производи	2
квалитет и безбедност на земјоделски производи	3
квалитет и безбедност на земјоделски производи	3
квалитет и безбедност на земјоделски производи	3
анимална биотехнологија	3
анимална биотехнологија	3
анимална биотехнологија	3
анимална биотехнологија	3
анимална биотехнологија	3

142	Хрисула Кипријановска	проф.д-р	анимална биотехнологија	3
143	Миле Пешевски	проф.д-р	агроекономика	3
144	Ненад Георгиев	проф.д-р	агроекономика	2
145	Драги Димитриевски	проф.д-р	агроекономика	2
146	Александра Стојчевска Мариновска	проф.д-р	агроекономика	0
147	Раде Русевски	проф.д-р	заштита на растенијата (фитомедицина)	3
148	Станислава Лазаревска	проф.д-р	заштита на растенијата (фитомедицина)	2
149	Звонко Пацановски	проф.д-р	заштита на растенијата (фитомедицина)	3